



**ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦА ЗА ИНСПЕКТОР
ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ЗА 2021 ГОДИНА**

Дел. Бр. _____ Ardian Musliu _____
[име и презиме]
Датум: .12.2020 _____ ВД Директор _____ **Израбо**
[функција / звање на раководител на инспекциска служба] **тил(е):**
Место: Скопје (м.п.) _____ **Антони**
[потпис] **ела**

Стојаноска - Раководител на пелагониски регион

Бесим Алија- Раководител на одделение за поддршка на инспекторатот

ВОВЕД

Во согласност со член 43, став (5) од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 102/2019), ВД директорот на Државниот просветен инспекторат, донесува Програма за испит за лиценца за инспектор – практичен дел за 2021 година, за Државни просветни инспектори

Практичниот дел од испитот за стекнување со лиценца за инспектор се полага врз основа на Програма за испит за лиценца – практичен дел, која пак е во согласност со Програмата за практична работа и обука на работно место за стекнување со лиценца за инспектор (согласно член 42, став (6)) и Правилник за начинот за спроведување на испитот за стекнување со лиценца за инспектор („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 238/2019).

Практичниот дел од испитот се полага во првата закажана испитна сесија, по завршување на девет месечната практична работа и обука на работно место, под надзор на ментор во инспекциската служба каде е вработен кандидатот за инспектор, избран преку постапка за вработување и кандидатот за инспектор вработен преку постапка за превземање на административен службеник.

Со практичниот дел од испитот се врши оценување на знаењата и вештините на кандидатите, стекнати за време на практична работа и обука на работно место за стекнување со лиценца за инспектор, за прашања кои се опфатени со соодветните теми од **13- тринаесет модули за државни просветни инспектори**

Програма за испит за лиценца – практичен дел, базата на прашања за испитот, како и релевантната литература потребна за подготовка на кандидатот за инспектор за полагање на испитот, се јавно достапни на веб страницата на Советот.

МОДУЛИ И ТЕМИ ЗА ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦА ЗА ИНСПЕКТОР – ПРАКТИЧЕН ДЕЛ

Програма за испит за лиценца – практичен дел, на Државниот просветен инспекторат кои се распределени на работните места по области на надзорот произлегува како потреба од надлежностите на делокругот на работа што се утврдени согласно одредбите на материјалните закони според кои постапуваат а инспектори во инспекциската служба и тоа:

- I - Државни просветни инспектори за земјоделство

I - Државни просветни инспектори:

Модул 1 –Закон за просветна инспекција

- Тема 1.1 – Начела и организација
- Тема 1.2 –Права, обврски и овластувања на инспекторите
- Тема 1.3 – Прекршочни одредби

Модул 2 – Закон за основно образование

- Тема 2.1 – Начела и организација
- Тема 2.2 – Права, обврски и овластувања на инспекторите
- Тема 2.3 – Прекршочни одредби

Модул 3 – Закон за средно образование

- Тема 3.1 – Начела и организација
- Тема 3.2 – Права, обврски и овластувања на инспекторите

- Тема 3.3 – Прекршочни одредби

Модул 4 – Закон за наставници и стручни соработници во основно и средно образование

- Тема 4.1 – Начела и организација
- Тема 4.2 – Права, обврски и овластувања на инспекторите
- Тема 4.3 – Прекршочни одредби

Модул 5 – Закон за високо образование

- Тема 5.1 – Начела и организација
- Тема 5.2 – Права, обврски и овластувања на инспекторите
- Тема 5.3 – Прекршочни одредби

Модул 6 – Закон за научно истражувачка дејност

- Тема 6.1 – Начела и организација
- Тема 6.2 – Права, обврски и овластувања на инспекторите
- Тема 6.3 – Прекршочни одредби

Модул 7 – Закон за студенски стандард

- Тема 7.1 – Начела и организација
- Тема 7.2 – Права, обврски и овластувања на инспекторите
- Тема 7.3 – Прекршочни одредби

Модул 8 – Закон за ученички стандард

- Тема 8.1 – Начела и организација
- Тема 8.2 – Права, обврски и овластувања на инспекторите
- Тема 8.3 – Прекршочни одредби

Модул 9 – Закон за заштита на децата

- Тема 9.1 – Начела и организација
- Тема 9.2 – Права, обврски и овластувања на инспекторите
- Тема 9.3 – Прекршочни одредби

Модул 10 – Закон за отворени граѓански универзитети за доживотно учење

- Тема 10.1 – Начела и организација
- Тема 10.2 – Права, обврски и овластувања на инспекторите
- Тема 10.3 – Прекршочни и казнени одредби

Модул 11 – Закон за средно стручно образование

- Тема 11.1 – Начела и организација
- Тема 11.2 – Права, обврски и овластувања на инспекторите
- Тема 11.3 – Прекршочни одредби

Модул 12 – Закон за возрасни

- Тема 12.1 – Начела и организација
- Тема 12.2 – Права, обврски и овластувања на инспекторите
- Тема 12.3 – Прекршочни одредби

Модул 13 – Закон за учебници за основно и средно образование

- Тема 13.1 – Начела и организација
- Тема 13.2 – Права, обврски и овластувања на инспекторите
- Тема 13.3 – Прекршочни одредби